

Статистичко истражување за штетите во државните шуми

ЗШР_ШУМ.51_A_MK_2021_1

Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

1	Контакт
1.1	Организација/ институција за контакт
	Државен завод за статистика
1.2	Организациска единица за контакт
	Одделение за земјоделски статистики
1.3	Лице за контакт
	Ленче Петрова
1.4	Звање на лицето за контакт
	Советник
1.5	Поштенска адреса
	ул. „Даме Груев“ бр. 4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
1.6	Електронска адреса
	lence.petrova@stat.gov.mk
1.7	Телефонски број
	00389 2 3295 645
1.8	Факс
	00389 2 3111 336
2	Ажурирање метаподатоци
2.1	Последна потврда на метаподатоците
	29/09/2022
2.2	Последна објава на метаподатоците
	29/09/2022
2.3	Последно ажурирање на метаподатоците
	29/09/2022

3	Статистичка презентација
3.1	Опис на податоците
	<p>-Штети во шумите од пожари,</p> <p>-Причини за штети (штети од инсекти, штети од растителни болести, штети од елементарни непогоди, штети од животни),</p> <p>-Штети од човекот (бесправна сеча и други штети) во државните шуми,</p> <p>-Причини за настанатиот пожар,</p> <p>-Средства за заштита на шумите (количина за потрошени средства и вредност на потрошено количество).</p>
3.2	Систем на класификации
	Национална класификација на дејностите - НКД Рев.2, Номенклатура на земјоделски производи, производи на шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ, Номенклатура на територијални единици за статистика - НТЕС, 2013.
3.3	Опфат на сектор/и
	Сектор А-Земјоделство, шумарство и рибарство, оддел 02-Шумарство и искористување на шуми, од НКД Рев.2.
3.4	Статистички концепти и дефиниции
	<p>Приземен пожар го зафаќа покривот на тлото, хумусот, лисјата, мохта, пенушките на дрвјата, и ги оштетува долните делови на стеблата и може да предизвика нивно сушење.</p> <p>Висок пожар ги зафаќа и круните на стеблата, лесно се пренесува и тешко се гаси.</p> <p>Пожар на отворен простор е секое неконтролирано горење на шума и шумско земјиште, без оглед на зафатената површина, интензитетот и причината за негово настанување, кој опфаќа и горење на земјоделска површина и пасиште, поблиску од 200 м до работ на шумата.</p> <p>Шумски пожар е секое неконтролирано горење на шума, шумско земјиште, без оглед на зафатената површина, интензитетот и причината за негово настанување.</p>
3.5	Статистичка единица
	Деловни субјекти
3.6	Статистичка популација
	Деловни субјекти кои стопанисуваат и управуваат со шумите и кои припаѓаат на секторот А (оддел 02) од НКД Рев.2.
3.7	Референтна област

Република Северна Македонија и статистички региони	
3.8	Временска покриеност
Од 1955 година и понатаму.	
3.9	Базен период
Не е применливо	
4	Единица на мерење
<ul style="list-style-type: none"> - хектар ха, - килограм кг, - метри квадратни м² - денари. 	
5	Референтен период
Година.	
6	Институционален мандат
6.1	Законски акти и други договори
<p>НАЦИОНАЛНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА</p> <p>Закон за државна статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/1997, 21/2007, 51/2011, 104/2013 , 42/2014, 192/2015, 27/16, 83/18, 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20) http://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx и Програма за статистички истражувања 2018 – 2022 („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/20 и 300/20) http://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=8</p> <p>Меѓународни: Според дефинициите и индикаторите за Forest Europa UNECE/FAO 2005-2010, Резолуција на Советот од 15 декември 1998 година, Стратегија за шумарство на Европската Унија, ОЈ С 56.</p>	
6.2	Споделување на податоци
7	Доверливост
7.1	Доверливост - политика
<ol style="list-style-type: none"> 1. Заштитата на индивидуалните податоци е регулирана со Законот за државна статистика https://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx . 2. Основните принципи и активности, што се преземаат за да се обезбеди доверливоста на податоците се опишани во Политиката за статистичка доверливост https://www.stat.gov.mk/pdf/PolitikaZaDoverlivost.pdf 	

7.2	Доверливост - третирање на податоците
Во согласност со член 38 од Законот за државна статистика (https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx) и Политиката за доверливост (https://www.stat.gov.mk/pdf/PolitikaZaDoverlivost.pdf), индивидуалните податоци не се објавуваат.	
8	Политика за објавување
8.1	Календар на објавување
Датумот на објавување на податоците се утврдува во Календарот за објавување на Соопштенија, кој се ажурира квартално.	
8.2	Пристап до Календарот на објавување
https://www.stat.gov.mk/Kalendar.aspx	
8.3	Кориснички пристап
Сите корисници имаат истовремено (или еднаков) пристап до статистичките податоци: ова значи дека датумите за објавување на статистичките податоци се претходно јавно објавени и никој корисник нема пристап до официјалните статистички податоци пред нивното објавување. Статистичките податоци прво се објавуваат во едицијата „Соопштенија “ на ВЕБ страницата на Државниот завод за статистика во 12.00 часот.	
9	Фреквенција на дисеминација
Годишна.	
10	Достапност и јасност
10.1	Соопштенија
Не е применливо.	
10.2	Публикации
<p>-Податоците се објавуваат во:</p> <p>-Статистички годишник на Северна Република Македонија, https://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1.aspx?rbr=816</p> <p>-Северна Македонија во бројки , https://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2019mk.pdf</p> <p>-Статистика на животна средина https://www.stat.gov.mk/Publikacii/ZivotnaSredina2019.pdf</p>	
10.3	Онлајн база на податоци
<p>Податоците од ова статистичко истражување се расположливи:</p> <p>-МАКСтат база на податоци достапна на веб-страницата на ДЗС- Шумартсво</p> <p>http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/</p>	

10.4	Пристап до микроподатоци
<p>Користењето на микроподатоци за надворешни корисници е можно само за истражувачки цели и се врши во согласност со Законот за државна статистика (член 41, член 42 и член 43). Пристапот до анонимизирани микроподатоци е дефиниран со интерна процедура на Државниот завод за статистика „Пристап до анонимизирани микроподатоци за научно-истражувачки цели“. (https://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=22).</p>	
10.5	Друго
<p>По барање на корисниците, податоците се подготвуваат и во форма согласно нивните потреби.</p>	
10.6	Документација за методологијата
<p>Методолошки материјал "Шумарство" 1998.</p>	
10.7	Документација за квалитетот
<p>не е применливо.</p>	
11	Управување со квалитет
11.1	Обезбедување на квалитетот
<p>Квалитетот на процесите и продуктите, во Државниот завод за статистика се обезбедува со почитување на Европскиот Кодекс за работа на европската статистика (https://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=2 и Рамката за оценка на квалитетот во рамките на Европскиот статистички систем (ESS Quality Assurance Framework-- https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V2.0-final.pdf). Критериумите за квалитет се утврдени и во Законот за државна статистика во член 46 и член 4в (https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx).</p>	
11.2	Оценка на квалитетот
<p>Државниот завод за статистика ги реализира статистичките активности во согласност со Статистичкиот бизнис процес модел, кој се базира на меѓународниот модел - Генерички статистички бизнис процес модел (Generic Statistical Business Process Model-GSBPM) . Примената на овој модел, како и примената на меѓународните стандарди во статистичката продукција обезбедуваат високо ниво на точност и споредливост на податоците.</p>	
12	Релевантност
12.1	Потреби на корисниците

Домашни корисници на податоци од областа на шумарството се Владата на РМ, факултетите и научно-истражувачките институции, здруженија и асоцијации за шумарство, медиуми, студенти и други физички и правни лица. Податоците за шумарството се потребни за согледување на расположливите количества на шумски сортименти, планирање на производството за наредните периоди, подготовка на законски прописи, донесување на мерки за унапредување на шумарството, одлучување во врска со извозот и увозот, инвестициите, кредитите итн. Врз основна на податоците за површините и производството се добиваат податоци за распространетоста на шумите и шумското земјиште, за дрвната маса и прирастот кои го овозможуваат планирањето, управувањето, стопанисувањето и чувањето на шумите и шумското земјиште.

12.2 **Задоволство на корисниците**

Почнувајќи од 2009 година, Државниот завод за статистика на секои три години спроведува Анкета за задоволство на корисниците.

12.3 **Комплетност**

Не се пресметува.

13 **Точност и веродостојност**

13.1 **Севкупна точност**

Методологијата на истражувањето и начинот на прибирање на податоците обезбедуваат солиден опфат и точност на податоците.

13.2 **Примерочни грешки**

Не е применливо.

13.3 **Непримерочни грешки**

14 **Навременост и точност**

14.1 **Навременост**

T+180 денови.

14.2 **Точност**

Податоците се објавуваат на денот, што е утврдено (најавено) во Календарот за навременост.

15 **Кохерентност и споредливост**

15.1 **Географска споредливост**

Постои географска споредливост на дисеминираните податоци на национално ниво и на ниво на региони. Споредливоста е обезбедена и на меѓународно ниво.

15.2 **Временска споредливост**

Временска серија од 1955 година и нема прекин на временската серија. Бројот на референтни периоди во временската серија од последниот прекин е 64.	
15.3	Меѓудоменска кохерентност
Податоците се кохерентни меѓу различните делови на статистиката на шумарство. Кохерентноста со другите областите не е обезбедена.	
15.4	Внатрешна кохерентност
Внатрешната кохерентност на податоците е обезбедена.	
16	Трошок и оптовареност
Не се пресметува.	
17	Ревизија на податоците
17.1	Политика за ревизија на податоците
Ревизијата на податоците се прави во согласност со Политиката за ревизија на ДЗС : https://www.stat.gov.mk/RevizijaNaPodatocite.aspx .	
17.2	Практика за ревизија на податоците
Не е применливо.	
18	Статистичка обработка
18.1	Извори на податоци
Ова статистичко истражување е со целосен опфат и ги опфаќа деловните субјекти кои стопанисуваат и управуваат со државните шуми и кои припаѓаат на секторот А (оддел 02) од НКД Рев.2.	
18.2	Фреквенција на прибирање податоци
Годишна.	
18.3	Прибирање на податоците
Податоците за штетите во државните шуми се прибираат со статистичкиот прашалник: „Извештај за штетите во државните шуми“ (ШУМ.51). Деловните субјекти ги пополнуваат податоците за штетите во државните шуми за претходната година и ги доставуваат до ДЗС најдоцна 90 дена по завршувањето на референтниот период.	
18.4	Проверка на податоците
Проверка на податоците се врши во согласност со дефинираните критериуми за контрола. Проверка на податоците се врши пред и по внесувањето. За отстапувањата се контактираат извештајните единици. Проверка се врши и на готовите резултати пред нивното објавување.	
18.5	Компилирање податоци

Пристигнатите податоци од деловните субјекти, по проверката и евентуалната корекција во консултација со извештајните единици, се внесуваат на електронски медиум, преку апликација со вградени on-line контроли.

18.6	Прилагодување
-------------	----------------------

Не е применливо.

19	Коментар
-----------	-----------------

A.1	Анекси
------------	---------------